

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСВЕТНАТА ИНСПЕКЦИЈА

23 2005

23 .07-2478/1
2005

Бранко Црвенковски, . .

- **Љупчо Јордановски, . .**

ЗА К О Н
ЗА ПРОСВЕТНАТА ИНСПЕКЦИЈА

1.

1

(:).

2

).

3.

8

, - , , . - . , . , .

9

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

4.

10

(, :).

7

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

11

5.

12

1

13

6.

14

15

15

3 4

:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

16

5

:

24

:

)
) ()
)

25

- - ,
.
,
-
.

22

- .

26

,
.
- -

15

: , ,
, ,
- ,
-

,
.
,
- ,
- ,
, ,
, ,
, ,
,
.
.

27

,

8.

28

- 1) ;
- 2) - , ;
- 3) , ; -
- 4) , , ; - ;
- 5) - ; ,
- 6) ; - , ;
- 7) () ; -
- 8) , - ; ,
- 9) ;
- 10)
- 11) - , ,

29

- 1) - , , ;
- 2) , -
- 3) , ; , , ; -

4)

5)

6)

30

1

31

15

15

15

1 2

32

1

15

33

1

34

35

1)

2)

3)

4)

5)

9.

36

40.000 200.000

:

1)

;

2)

3)

1

.

10.000 40.000

1

1

5.000 20.000 -

1

10.

37

,

38

(

33/95).

39